



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламација 15 дена. Огласи според тарифата

Петок, 19 април 1985

Скопје

Број 13

Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 60 див. Жиро сметка 40100-603-12498

154.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а врз основа на член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 11 април 1985 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица

1. Јовков Киро Миле, од Скопје,
2. Јусунова Марем Музејен, од Штип,
3. Урошевиќ Живоин Драган, од с. Руѓинци,
4. Мишковски Цветан Александар, од с. Дреново,
5. Перовски Стеван Висолав, од Тетово,
6. Пахуми Исни Лириим, од Дебар,
7. Алиовски Зумбер Цемаил, од с. Сарај,
8. Лазаревиќ Трајче Душко, од Скопје,
9. Данов Боро Љубомир, од Титов Велес,
10. Пршкарски Јован Киро, од с. Ратеве,
11. Саздовски Чедомир Стеван, од Скопје,
12. Ромиќ Радивоје Милорад, од Врање,
13. Амити Ејуп Адем, од с. Доброшта,
14. Агуши Сакип Ештреф, од с. Арачиново,
15. Маликовски Екрем Мусаим, од с. Црноец,
16. Тодоров Стојан Живко, од с. Муртино,
17. Нухи Рамадан Фаризи, од Тетово

II

Им се услови на 1 година извршувањето на изречената казна на осудените лица

1. Усеинов Јашар Амет, од с. Тополница во траење од 1 месец и 15 дена,
2. Петровски Стоимен Страшомир од с. Луке, во траење од 2 месеца,
3. Акиф Изет Требишта од Дебар, во траење од 3 месеца,
4. Стојковски Величко Бранко од с. Младо Напоричани во траење од 3 месеци,
5. Чакалиќ Александар Миле од с. Бањани, во траење од 4 месеци,
6. Ристовски Цене Милан од Скопје, во траење од 4 месеци,
7. Атанасоски Ѓоре Звонко од Прилеп, во траење од 5 месеци

III

Му се услови на 2 години извршувањето на изречената казна на осуденото лице:

1. Темелкоски Цветан Ордан од Прилеп, во траење од 6 месеци

IV

Му се услови на 3 години извршувањето на изречената казна на осуденото лице

1. Хеленио Александар Парис од Штип во траење од 2 години

V

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Лахтов Герасим Ѓорѓи од Струмица, во траење од 3 месеци,
2. Андонов Ване Перо од Непотино, во траење од 6 месеци,
3. Јовановиќ Милисав Светолик од Скопје, во траење од 6 месеци,

4. Недевски Јован Методија од Скопје, во траење од 6 месеци,

5. Арсов Перо Коце од Скопје, во траење од 6 месеци,

6. Смилевски Милан Раѓе од Скопје, во траење од 1 година,

7. Спасевски Стојан Ѓорѓи од Скопје, во траење од 1 година,

8. Бибиќ Хамит Зејнул од Скопје, во траење од 2 години

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр 08-267

11 април 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

155.

Врз основа на член 14, став 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1985 година („Службен весник на СРМ“ број 42/84), а во врска со Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр 12/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се распоредуваат средствата за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката по одделни корисници и намени, во вкупен износ од 250 000 000 динари и тоа:

- средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1985 година, во Раздел 61, позиција 551 247.367.000 дин.
- дел од средствата за амортизација на објектите на републичките органи на управата 2.633 000 дин.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распределуваат на

1. Републичката заедница за здравствена заштита
 - за изградба и опремување на простор за здравствена заштита на населението до 35.000 000 дин.
2. Републичката заедница за насоченото образование
 - за изградба и опремување на училиштен простор за насоченото образование до 90.000.000 дин.
3. Републичката заедница на физичката култура
 - за завршување на започнатите објекти во областа на физичката култура до 60 000.000 дин.

4. Републичкиот комитет за култура
— за изградба на спомен-домови на културата до 4.919.000 дин
5. Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност
— за реализација на Програмата за заштита од градобијност до 20.000.000 дин
6. Републичкиот хидрометеоролошки завод
— за реализација на развојната програма од областа на хидрометеоролошките работи до 10.000.000 дин.
- за санација на метеоролошки станици во Републиката и на работните простории на Заводот до 5.081.000 дин
7. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
— за изградба на станови за функционери до 20.000.000 дин
8. Архив на Македонија
— за опрема на микро-филмската лабораторија до 5.000.000 дин.

Член 3

Средствата од член 2 на оваа одлука, освен средствата од точката 6, алинеја 2 и точката 8, ќе се користат како учество на Републиката во финансирањето на развојните програми.

Член 4

Распоредот на средствата на крајните корисници од член 2, точките од 1 до 6 на оваа одлука ќе го извршат носителите на средствата.

Член 5

Оваа одлука ќе ја извршува Републичкиот секретаријат за финансии, а според динамиката на приливот на средствата на Републичкиот буџет, како и во оообразност со обезбеденото учество од останатите учесници во финансирањето на програмите.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-581/1
5 април 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

156.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА

Се разрешува од должност помошник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација Саид Саид, поради заминување на друга должност, сметано од 1. II. 1985 година.

Бр. 17-424/1
2 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

157.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КИНОТЕКАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За директор на Кинотеката на Социјалистичка Република Македонија се именува Борис Ноневски, уредник на списанието „Социјализам“ — орган на СКЈ во Белград

Бр 17-536/1
21 март 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

158.

Врз основа на член 4 став 2 и член 10 став 3 од Законот за воведување единствена кадровска евиденција („Службен весник на СРМ“ бр. 40/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 5 април 1985 година, донесе

УПАТСТВО

ЗА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЛИЦАТА ЗА КОИ СЕ ВОДИ ЕДИНСТВЕНА КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА, ЗА ОБРАСЦИТЕ, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ

1. Со ова упатство се утврдуваат податоците за лицата за кои се води единствена кадровска евиденција, обрасците, начинот и роковите за доставување на податоците.

2. Единствената кадровска евиденција што се води за лицата од член 3 на Законот за воведување единствена кадровска евиденција ги содржи следниве податоци:

а) **Идентификациони податоци:** поштен број, датум на настанот, матичен број и име (назив) на организацијата, единствен матичен број на граѓанинот и општина на вработување,

б) **Општи податоци за лицето:** презиме, презиме при раѓањето и име, име на еден од родителите, пол, датум на раѓање, место на раѓање, адреса на постојано живеење, брачна состојба, народност, државјанство, податоци за брачниот другар и лицата кои ги издржува,

в) **Стручна способност:** завршена стручна подготовка (највисоко завршено училиште или факултет и насока, постигнат степен на образование и од кое подрачје, специјализација, назив и вид на училиште или факултет што го посетува и насока, стручен испит, завршена програма за стручно дообновување за работа и работни задачи и завршени политички школи и курсеви) степен на стручна подготовка, познавање на странски јазици и јазици на народите и народностите на СФРЈ;

г) **Занимање и вработување:** работи и работни задачи што ги врши, категорија на сложеност на работа, работи и работни задачи што ги вршел (кога и во која организација) работа во странство, вкупен пензиоски стаж и стаж на осигурување. Подрачје за кое е ослободен и подрачја за кои посебно се интересира и има желба во нив да се уоввршува и напредува и подрачја и нивоа на кои сака да работи,

д) **Резултати постигнати во работа:** самоуправни јавни и други општествени функции што ги врши и ги вршел (од кога и до кога). Одликувања, јавни награди и признанија, објавени научни и стручни трудови, учество на конгреси и стручни собири, остварки, отповикувања и разрешувања;

е) **Општествено-политичка и друга општествена ангажираност:** сегашна општествено-политичка активност, позначајни поранешни активности, членство во СК, учество во НОВ, воена обврска и чин во ЈНА, општествено политичка и друга општествена одговорност (јавна осуда, јавна критика и друго)

в/ во органи на општествено—политички, интересни и други заедници		233	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36
									40
									44
г/ во општествено—политички организации		234	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48
									52
									56
д/ во општествени организации и друштва		235	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60
и/ други функции		236	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	64
е/ позначајни поранешни функции		237	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12
									16
									20
									24
									28
ж/ општествено—политичка и друга општествена одговорност /јавна осуда, јавна критика и др./		238	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29
24. РАБОТА ВО СТРАНСТВО.									
— во дипломатско—конзуларни претставништва на СФРЈ = 1									
— во меѓународни органи и организации = 2									
— во рамки на меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка = 3		241	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30
— во претставништва на ОЗТ, заеднички стопански претставништва на банки и Туристички сојуз на Југославија = 4									
— во наши организации на здружен труд во странство = 5									
— друг начин на заминување = 7									
25. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СТРУЧНИ СОБИРИ И СЛ.									
активно соработувал = 1, соработувал = 2		251	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31
на кои каде и кога									
26. ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ:									
има = 1, нема = 2, од подрачје		261	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32
									35
27. ПОДАТОЦИ ЗА БРАЧНИОТ ДРУГАР.									
име и презиме _____ година на раѓање _____									
занимање за кое е способен _____									
28. ЛИЦА КОИ ГИ ИЗДРЖУВА									
презиме и име _____ ородство _____ година на раѓање _____		271	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36
29. ПРИЧИНА ЗА ОДЈАВУВАЊЕ НА РАБОТНИКОТ /податокот се пополнува									
само при одјавување на работникот на образец КЕ — 11		281	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37
30. ЗАБЕЛЕШКА		291	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Потпис на евидентираното лице

Име и презиме на лицето кое го
пополнило евидентниот лист

_____ Пописен број	_____ Презиме	_____ Име	
_____ ЕМБГ	_____ Матичен број од единствениот регистар на организации и заедници	_____ Единица во состав Промена = 2, Одјега = 3 Причина <input type="checkbox"/>	
Место за впишување на содржината на промените		Место за шифрирање	
Број на прашањето од КЕ - 1	Опис на промената во таква форма, каква што е на образецот КЕ - 1	Индекс на одговорот	Шифра

СОБРАНИЕ НА СР МАКЕДОНИЈА
 ИЗВРШЕН СОВЕТ
 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА

„Сл. весник на СРМ“ бр /85 год

КЕ - 2

АЗБУЧЕН СПИСОК НА ЕВИДЕНТИРАШТЕ

во организацијата односно заедницата _____

Општина во која се наоѓа организацијата односно заедницата _____

Реден број на организацијата односно заедницата од образецот КЕ - 3 _____

СЛУЖБЕНО ИМЕ НА ЕДИНИЦАТА НА НАСТАНОТ /Известувачка единица/ _____

Матичен број од единствениот регистар
на организации и заедници

АДРЕСА.

Место _____

Улица и број _____

Пошта _____ број _____

СЛУЖБА ЗАДОЛЖЕНА ЗА КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

Одговорен работник за кадровска евиденција _____

_____ телефон _____

Датум на настанот /ден, месец, година/ _____

Шифра на дејноста _____

Реден број	1 2	= машки = женски	Презиме и име на евидентиранист	Датум на раѓање	Забелешка
1	2		3	4	5

159.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“, бр. 33/76, 25/79, 11/81 и 4/85), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ВО 1985 ГОДИНА**

1. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за 1985 година се определуваат од основата која се утврдува во висина на просечниот чист личен доход остварен во Републиката во претходната година од 17.982 дин. и изнесуваат

- I група: 50% од основата — 8.991 динари,
- II група: 40% од основата — 7.193 динари,
- III група: 32% од основата — 5.754 динари,
- IV група: 25% од основата — 4.496 динари,
- V група: 20% од основата — 3.596 динари

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1985 година

Дел. бр 08 03-1260
20 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална
политика,
Каменчо Ѓоргов, с. р.

160.

Врз основа на точка 53, став 2, потточка 2) и точка 54, став 1 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известувањето на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 19/84, 67/84 и 5/85), републичкиот секретар за финансии, во согласност со Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија — Централна — Скопје, издава

НАРЕДБА**ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ**

1. Обврзниците на придонесите и други обврски од личниот доход на работниците и од доходот (обврзници) ги уплатуваат придонесите на уплатните сметки определени со Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи (сојузна наредба) и на потсметките на уплатните сметки пропишани со оваа наредба.

2. Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот на самоуправните интересни заедници од областа на насоченото образование и научните дејности формирани од територијата на Републиката се уплатуваат на уплатните сметки определени со Сојузната наредба и на потсметките на уплатните сметки означени во списокот на потсметките на уплатните сметки, а според поединечните стапки ис-

кажани во прегледот број 1, кои се составен дел на оваа наредба

Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот на републичките самоуправни интересни заедници од областа на пензијското и инвалидското осигурување, општествената заштита на децата, основното образование, солидарното остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на работниците и социјалната заштита се уплатуваат со одделен налог за пренос на преодната сметка и по збирните стапки искажани во прегледот број 2, кој е составен дел на оваа наредба.

Даноците и другите давачки пропишани со Законот за обезбедување и насочување на средства за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на некои земјоделски производи и Законот за обезбедување средства за намирување на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци, се уплатуваат на потсметките на уплатните сметки означени во списокот на потсметките на уплатните сметки.

3. Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот на општинските самоуправни интересни заедници се уплатуваат со одделни налози на преодните сметки по поодделни општини означени во прегледите на преодните сметки број 3, 4 и 5, а според збирните стапки искажани во прегледите, кои се составен дел на оваа наредба

За уплатените придонеси од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд од подрачје на град Скопје ќе ги доставуваат податоци на Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала 40100 Скопје тримесечно за висината на основницата по општини

Во збирните стапки се опфаќаат придонесите од став 1 на оваа точка и тоа.

1) придонесите од личниот доход на работниците од

- а) стопанството за
 - основно образование,
 - здравство и здравствено осигурување,
 - општествена заштита на децата,
 - вработување и
 - култура.
- б) нестопанството за
 - основно образование,
 - култура,
 - физичка култура,
 - социјална заштита,
 - здравство и здравствено осигурување,
 - општествена заштита на децата,
 - вработување и
 - техничка култура

2) придонесите од доходот од стопанството за

- култура,
- физичка култура,
- социјална заштита,
- техничка култура и
- здравствено осигурување во случај несреќа на работа или заболување од професионална болест.

4. Збирните стапки на придонесите од личните доходи што имаат иста основница за пресметување и плаќање се утврдуваат посебно.

— кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатувачот на личниот доход се во иста општина и

— кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатувачот на личниот доход не се во иста општина

5. Уплатата на другите придонеси од личниот доход на работниците и од доходот, кои не се наведени во точките 2 и 3 на оваа наредба, се врши на сметките означени во сојузната наредба и според поединечните стапки утврдени со посебните одлуки

6. Обврзниците што се ослободуваат од плаќање на придонеси или на кои им е намалена стапката за плаќање на определени придонеси, обврските ќе ги пресметуваат од поединечни стапки, а ќе ги уплатуваат на собирните сметки отворени со сојузната наредба

7. Во налогот за пренос во одделот „Цел на дозната“ се впишува основницата за пресметување на

придонесите, збирната односно поединечната стапка (процент) и месецот за кој се уплатуваат придонесите од личниот доход односно доходот.

8 Средствата уплатени на преодните сметки од точка 3 на оваа наредба ќе ги распоредува Службата на општественото книговодство на збирните сметки на самоуправните интересни заедници според структурата на нивното учество со стапките вклучени во збирната стапка.

Празнењето на средствата од преодните сметки се врши еден ден порано од определениот рок за празнење на збирните сметки на корисниците на придонесите и даноците.

9 Самоуправните интересни заедници од општествените дејности, по донесувањето на одлуките за утврдување на стапките на придонесите, доставуваат по еден примерок од нив до

— Републичкиот секретаријат за финансии,

— Службата на општественото книговодство — филијала и

— Воен-сметководниот центар — Скопје, ВП 55/73 — Скопје

10 Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 11/84 и 33/84)

11. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр 10-3276

25 март 1985 година

Скопје

Републички секретар

за финансии,

Александар Андоновски, с р

Список на потсметки на уплатни сметки

1. 40100-840-033-11029 — Дополнителен републички данок од доход на организациите на здружен труд, за „ФЕНИ“.

2. 40100-840-033-11037 — Дополнителен републички данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност на обврзниците што се обложуваат со данок по висински доход, за „ФЕНИ“.

3. 40100-840-033-11045 — Дополнителен републички данок на приходи од имот, за „ФЕНИ“.

4. 40100-840-033-11053 — Данок на приходи од игри на среќа, за „ФЕНИ“.

5. 40100-842-033-64061 — Средства за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи.

6. Потсметка 843-31504 — Придонес од доходот за насочено образование од рударство, металургија и др.

7. Потсметка 843-31525 — Придонес од доходот за насочено образование од електроенергијата, електроиндустријата и др.

8. Потсметка 843-31530 — Придонес од доходот за насочено образование од хемиската, текстилната индустрија и др.

9. Потсметка 843-31546 — Придонес од доходот за насочено образование од градежништвото и градежната индустрија.

10. Потсметка 843-31551 — Придонес од доходот за насочено образование од земјоделството, дрвната, тутунската и прехранбената индустрија.

11. Потсметка 843-31567 — Придонес од доходот за насочено образование од сообраќајот и вроките;

12. Потсметка 843-31572 — Придонес од доходот за насоченото образование од трговијата, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности;

13. Потсметка 843-31588 — Придонес од доходот за насоченото образование од здравството и социјалната заштита.

14. Потсметка 843-19415 — Придонес од личен доход за насочено образование од здравството и социјалната заштита.

15. Потсметка 843-31593 — Придонес од доходот за Општата заедница на насоченото образование;

16. Потсметка 843-58608 — Придонес од доходот за научните дејности во рударството и други;

17. Потсметка 843-60907 — Придонес од личен доход за научните дејности во рударството и други;

18. Потсметка 843-58613 — Придонес од доходот за научните дејности од земјоделството и други.

19. Потсметка 843-60912 — Придонес од личен доход за научните дејности од земјоделството и други;

20. Потсметка 843-58629 — Придонес од доходот за научните дејности од прадежништвото, сообраќајот и други.

21. Потсметка 843-60928 — Придонес од личен доход за научните дејности од прадежништвото, сообраќајот и други.

22. Потсметка 843-58634 — Придонес од доходот за научните дејности од хемиската, текстилната индустрија и други;

23. Потсметка 843-60933 — Придонес од личен доход за научните дејности од хемиската, текстилната индустрија и други;

24. Потсметка 843-58655 — Придонес од доходот за научните дејности од фармацевтската индустрија, здравството и други.

25. Потсметка 843-60949 — Придонес од личен доход за научните дејности од фармацевтската индустрија, здравството и други.

26. Потсметка 843-58660 — Придонес од доходот за научните дејности од графичката индустрија, угостителството и други.

27. Потсметка 843-61465 — Придонес од личен доход за научните дејности од графичката индустрија, угостителството и други.

28. Потсметка 843-033-3707 — Придонес од личен доход за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СР Македонија

ПРЕГЛЕД бр 1

Поединечни стапки на самоуправните интересни заедници од насоченото образование и научните дејности образуваани за територијата на Републиката

1. Придонеси од личен доход на работниците од стопанството	
— насочено образование	3,50% ¹
— научни дејности	0,40%
2. Придонеси од доходот од стопанството	
— насочено образование	2,00%
— научни дејности	0,20%

¹ Стапката на придонесот од личните доходи на работниците и другите работни луѓе, а за работниците од основното и средното насочено образование 75%, за работниците во организациите од високо образование општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културни блага и од областа на сценско-музичките дејности 2,45%.

ПРЕГЛЕД бр. 2

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите на републичките самоуправни интересни заедници од областа на пензиското и инвалидското осигурување, општествената заштита на децата, основното образование и социјалната заштита

1. Придонеси од личен доход на работниците	Стапка	Број на преодната с-ка кај СОК
--	--------	--------------------------------

а) од стопанство		
— пензиско и инвалидско осигурување	11,40%	
— општествена заштита на децата	1,35% ¹	
— основно образование	0,80% ²	
— солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на работниците	0,18% ⁰	
Збирна стапка	13,73% ⁰	40100-844-033-8056

б) од нестопанство		
— пензиско и инвалидско осигурување	11,40%	
— општествена заштита на децата	1,35% ¹	
— основно образование	0,80% ²	
— социјална заштита	0,07% ⁰	
— солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на работниците	0,18% ⁰	

— култура	0,20% ⁰ ³
Збирна стапка	14,00% ⁰ 40100-844-033-8061
2 Придонес од доходот од стопанството	
— социјална заштита	0,14% ⁰
— култура	0,27% ⁰

¹ За организациите на здружениот труд од основното и средното насочено образование и од социјална заштита, стапката на придонесот изнесува 0,68%⁰

За организациите на здружениот труд од високо и више образование, општествена заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културни богатства и од областа на сценско-музичките дејности, стапката на придонесот изнесува 0,95%⁰

² За организациите на здружен труд од основното образование и средното насочено образование и од социјалната заштита, стапката на придонесот изнесува 0,40%⁰

За усановите за дневен престој на деца, за организациите на здружен труд од високото и вишното образование, за организациите што вршат дејност и заштита на културните богатства и од областа на сценско-музичките дејности, стапката на придонесот изнесува 0,56%⁰

³ За организациите на здружен труд од основното, средното насочено образование и од социјалната заштита, стапката на придонесот изнесува 0,10%⁰

За организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните богатства и од областа на сценско-музичките дејности, стапката на придонесот изнесува 0,14%⁰

ПРЕГЛЕД бр 3

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од лични доходи кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход се во иста општина

а) од стопанство

	Основно образование	Здравствено осигурување	Општествена заштита на децата	Вработување	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1. Берово	5,50	8,00	2,15	0,75	16,40	40410-844-001-8077
2. Битола	4,50	8,00	1,45	0,75	14,70	40300-844-002-8077
3. Валандово	4,90	7,50	1,70	0,37	14,47	41300-844-031-8077
4. Веница Мак.	6,00	8,00	2,50	0,65	17,15	40401-844-032-8077
5. Гевгелија	4,00	8,00	2,00	0,30	14,30	41610-844-007-8077
6. Гостивар	5,00	7,50	1,75	0,70	14,95	41510-844-008-8077
7. Дебар	5,00	8,00	2,20	0,70	15,90	41030-844-004-8077
8. Делчево	5,00	8,00	1,50	0,65	15,15	40420-844-005-8077
9. Д. Хисар	5,50	7,60	2,15	0,85	16,10	40301-844-006-8077
10. Кавадарци	5,00	9,50	3,10	0,90	19,50	41620-844-009-8077
11. Кичево	5,50	7,00	1,50	0,70	14,70	40320-844-010-8077
12. Кочани	5,00	7,50	1,35	0,50	14,35	40400-844-011-8077
13. Кратово	5,00	7,50	1,85	0,60	14,95	40901-844-012-8077
14. Кр. Паланка	5,00	7,20	1,40	0,72	14,32	40910-844-013-8077
15. Крушево	5,60	8,50	1,50	0,75	16,35	41110-844-014-8077
16. Куманово	5,00	7,50	1,50	0,57	14,57	40900-844-015-8077
17. Мак Брод	4,60	8,50	1,70	0,72	15,52	40321-844-003-8077
18. Неготино	5,40	7,70	2,00	0,88	15,90	41630-844-016-8077
19. Охрид	5,00	8,00	1,75	0,55	15,30	41000-844-017-8077
20. Прилеп	6,00	9,50	1,70	0,75	17,95	41100-844-018-8077
21. Пробиштип	4,50	7,50	2,17	0,75	14,92	41401-844-019-8077
22. Радовиш	5,00	8,00	1,85	0,70	15,55	41310-844-020-8077
23. Ресен	6,00	7,60	1,70	0,70	16,00	40310-844-021-8077
24. Св. Николе	5,00	8,10	1,85	0,75	15,70	41420-844-027-8077
25. Скопје*	4,00	7,10	1,30	0,35	12,75	40100-844-033-8077
26. Струга	5,00	7,60	1,80	0,75	15,15	41020-844-025-8077
27. Струмича	6,30	8,00	2,00	0,60	17,00**	41300-844-026-8077
28. Тетово	5,00	7,50	1,50	0,50	14,50	41500-844-029-8077
29. Т. Велес	5,60	7,70	2,00	0,75	16,05	41600-844-030-8077
30. Штип	3,50	8,00	2,15	0,75	14,40	41400-844-028-8077

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош)

** Содржана е и стапка од 0,10% за Општинската СИЗ за култура

б) од нестопанство

	Основно образование	Култура	Физичка култура	Социјална заштита	Здравствено осигурување
1 Берово	5,50	0,60	0,15	0,30	8,00
2 Битола	4,50	0,44	0,12	0,24	8,00
3 Валандово	4,90	0,34	0,55	0,50	7,50
4 Винаица Мак	6,00	0,40	0,35	0,60	8,00
5 Гевгелија	4,00	0,30	0,20	0,20	8,00
6 Гостивар	5,00	0,25	0,15	0,20	7,50
7 Дебар	5,00	0,70	0,40	0,35	8,00
8 Делчево	5,00	0,30	0,18	0,40	8,00
9 Демир Хисар	5,50	0,35	0,37	0,99	7,60
10 Кавадарци	6,00	8,80	0,80	0,80	9,50
11 Кичево	5,50	1,30	0,35	0,80	7,00
12 Кочани	5,00	0,30	0,25	0,25	7,50
13 Кратово	5,00	1,00	0,30	0,60	7,50
14 Крива Паланка	5,00	0,70	0,25	0,30	7,20
15 Крушево	5,60	0,50	0,50	0,38	8,50
16 Куманово	5,00	0,35	0,15	0,40	7,50
17 Мак Брод	4,60	0,10	0,20	0,35	8,50
18 Неготино	5,40	0,30	0,60	0,60	7,70
19 Охрид	5,00	0,40	0,35	0,15	8,00
20 Прилеп	6,00	0,30	0,46	1,00	9,50
21 Пробиштип	4,50	0,55	0,45	0,40	7,50
22 Радовиш	5,00	0,20	0,17	0,32	8,00
23 Ресен	6,00	1,30	0,60	0,75	7,60
24 Свети Николе	5,00	0,30	0,30	—	8,10
25 Скопје	4,00	1,05	0,20	0,35	7,10
26 Струга	5,00	0,30	0,46	0,25	7,60
27 Струмица	6,30	0,48	0,50	0,20	8,00
28 Тетово	5,00	0,10	0,15	0,50	7,50
29 Титов Велес	5,60	0,30	0,30	0,30	7,70
30 Штип	2,10	2,00	0,40	0,90	8,00

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош)

б) од нестопанство

	Општествена заштита на децата	Вработување	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
	1	2	3	4
1 Берово	2,15	0,75	17,45	40410-844-001-8082
2 Битола	1,45	0,75	15,50	40300-844-002-8082
3 Валандово	1,70	0,37	15,86	41300-844-031-8082
4 Винаица М	2,50	0,65	18,50	40401-844-032-8082
5 Гевгелија	2,00	0,30	15,00	41610-844-007-8082
6 Гостивар	1,75	0,70	15,55	41510-844-008-8082
7 Дебар	2,20	0,70	17,35	41030-844-004-8082
8 Делчево	1,50	0,65	16,03	40420-844-005-8082
9 Д Хисар	2,15	0,85	17,21	40301-844-006-8082
10 Кавадарци	3,10	0,90	23,90	41620-844-009-8082
11 Кичево	1,50	0,70	17,15	40320-844-010-8082
12 Кочани	1,35	0,50	15,15	40400-844-011-8082
13 Кратово	1,85	0,60	16,85	40901-844-012-8082
14 К Паланка	1,40	0,72	15,57	40910-844-013-8082
15 Крушево	1,50	0,75	17,73	41110-844-014-8082
16 Куманово	1,50	0,65	15,55	40900-844-015-8082
17 М Брод	1,70	0,72	16,17	40321-844-003-8082
18 Неготино	2,00	0,80	17,40	41630-844-016-8082
19 Охрид	1,75	0,55	16,20	41000-844-017-8082
20 Прилеп	1,70	0,75	19,71	41100-844-018-8082
21 Пробиштип	2,17	0,75	16,32	41401-844-019-8082
22 Радовиш	1,85	0,70	16,24	41310-844-020-8082

	1	2	3	4
23 Ресен	1,70	0,70	18,65	40310-844-021-8082
24 Св Николе	1,85	0,75	16,30	41420-844-027-8082
25 Скопје*	1,30	0,35	14,35	40100-844-033-8082
26 Струга	1,80	0,75	16,16	41020-844-025-8082
27 Струмица	2,00	0,60	18,08	41300-844-026-8082
28 Тетово	1,50	0,50	15,25	41500-844-029-8082
29 Т Велес	2,00	0,75	15,95	41600-844-030-8082
30 Штип	1,70	0,75	16,05**	41400-844-028-8082

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош)

** Содржана е и стапка од 0,20% за Општинската СИЗ за техничка култура

ПРЕГЛЕД бр 4

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од личните доходи кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход не се во една општина

а) од стопанство

	Основно образование	Општествена заштита на децата	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1 Берово	5,50	2,15	7,65	41410-844-001-8035
2 Битола	4,50	1,45	5,95	40300-844-002-8035
3 Валандово	4,90	1,70	6,60	41300-844-031-8035
4 Винаица М.	6,00	2,50	8,50	40401-844-032-8035
5 Гевгелија	4,00	2,00	6,00	41610-844-007-8035
6 Гостивар	5,00	1,75	6,75	41510-844-008-8035
7 Дебар	5,00	2,20	7,20	41030-844-004-8035
8 Делчево	5,00	1,50	6,5	40420-844-005-8035
9 Д Хисар	5,50	2,15	7,65	40301-844-006-8035
10 Кавадарци	6,00	3,10	9,10	41620-844-009-8035
11 Кичево	5,50	1,50	7,00	40320-844-010-8035
12 Кочани	5,00	1,35	6,35	40400-844-011-8035
13 Кратово	5,00	1,85	6,85	40901-844-012-8035
14 К Паланка	5,00	1,40	6,40	40910-844-013-8035
15 Крушево	5,60	1,50	7,10	41110-844-014-8035
16 Куманово	5,00	1,50	6,50	40900-844-015-8035
17 М Брод	4,60	1,70	6,30	40321-844-003-8035
18 Неготино	5,40	2,00	7,40	41630-844-016-8035
19 Охрид	5,00	1,75	6,75	41000-844-017-8035
20 Прилеп	6,00	1,70	7,70	41100-844-018-8035
21 Пробиштип	4,50	2,17	6,67	41401-844-019-8035
22 Радовиш	5,00	1,85	6,85	41310-844-020-8035
23 Ресен	6,00	1,70	7,70	41310-844-021-8035
24 Св Николе	5,00	1,85	6,85	41420-844-027-8035
25 Скопје*	4,00	1,30	5,30	40100-844-033-8035
26 Струга	5,00	1,80	6,80	41020-844-025-8035
27 Струмица	6,30	2,00	8,40**	41300-844-026-8035
28 Тетово	5,00	1,50	6,50	41500-844-029-8035
29 Т Велес	5,60	2,00	7,60	41600-844-030-8035
30 Штип	3,50	2,15	5,65	41400-844-028-8035

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош)

** Содржана е и стапката од 0,10% за Општинската СИЗ за култура

б) од нестопанство

	Основ. образ	Култура	Физич. култур.	Социјал. заштита	Општ. зашт. на деца	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1	Берово	5,50	0,60	0,15	0,30	2,15	41410-844-001-8040
2	Битола	4,50	0,44	0,12	0,24	1,45	40300-844-002-8040
3	Валандово	4,90	0,34	0,55	0,50	1,70	41300-844-031-8040
4	Виница Мак	6,00	0,40	0,35	0,60	2,50	40401-844-032-8040
5	Гевгелија	4,00	0,30	0,20	0,20	2,00	41610-844-007-8040
6	Гостивар	5,00	0,25	0,15	0,20	1,75	41510-844-008-8040
7	Дебар	5,00	0,70	0,40	0,35	2,20	41030-844-004-8040
8	Делчево	5,00	0,30	0,18	0,40	1,50	40420-844-005-8040
9	Д Хисар	5,50	0,35	0,37	0,39	2,15	40301-844-006-8040
10	Кавадарци	6,00	2,80	0,80	0,80	3,10	41620-844-009-8040
11	Кичево	5,50	1,30	0,35	0,80	1,50	40320-844-010-8040
12	Кочани	5,00	0,30	0,25	0,25	1,35	40400-844-011-8040
13	Кратово	5,00	1,00	0,30	0,60	1,85	40901-844-012-8040
14	Кр Паланка	5,00	0,70	0,25	0,30	1,40	40910-844-013-8040
15	Крушово	5,60	0,50	0,50	0,38	1,50	41110-844-014-8040
16	Куманово	5,00	0,35	0,15	0,40	1,50	40900-844-015-8040
17	Мак Брод	4,60	0,15	0,20	0,35	1,70	40321-844-003-8040
18	Неготино	5,40	0,30	0,60	0,60	2,00	41630-844-016-8040
19	Охрид	5,00	0,40	0,35	0,15	1,75	41000-844-017-8040
20	Прилеп	6,00	0,30	0,46	1,00	1,70	41100-844-018-8040
21	Пробиштип	4,50	0,55	0,45	0,40	2,17	41401-844-019-8040
22	Радовиш	5,00	0,20	0,17	0,32	1,85	41310-844-020-8040
23	Ресен	6,00	1,30	0,60	0,75	1,70	40310-844-021-8040
24	Св Николе	5,00	0,30	0,30	—	1,85	41420-844-027-8040
25	Скопје*	4,00	1,05	0,20	0,35	1,30	40100-844-033-8040
26	Струга	5,00	0,30	0,50	0,25	1,80	41020-844-025-8040
27	Струмица	6,30	0,48	0,50	0,20	2,00	41300-844-026-8040
28	Тетово	5,00	0,10	0,15	0,50	1,50	41500-844-029-8040
29	Т Велес	5,60	0,30	0,30	0,30	2,00	41600-844-030-8040
30	Штип	2,10	2,00	0,40	0,90	1,70	41400-844-028-8040

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вола и Карпош)

** Содржана е и стапка од 0,20% за Општинската СИЗ за техничка култура

ПРЕГЛЕД бр 5

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од доходот

	Култура	Физичка култура	Социјал. заштита	Здрав. осигур. за повреда на работа и проф. заболување	Збир. стап.	Број на преодната сметка кај СОК	
1	Берово	0,60	0,12	0,38	0,50	1,60	40410-844-001-8009
2	Битола	0,43	0,52	0,28	0,50	1,73	40300-844-002-8009
3	Валандово	0,53	0,38	0,65	0,60	2,16	41300-844-031-8009
4	Виница Мак	0,30	0,35	0,60	1,00	2,25	40401-844-032-8009
5	Гевгелија	0,40	0,20	0,25	0,30	1,15	41610-844-007-8009
6	Гостивар	0,33	0,19	0,38	0,40	1,30	41510-844-008-8009
7	Дебар	0,86	0,39	0,38	0,30	1,93	41030-844-004-8009
8	Делчево	0,34	0,18	0,38	0,50	1,40	40420-844-005-8009
9	Д Хисар	0,43	0,30	0,45	0,30	1,48	40301-844-006-8009
10	Кавадарци	0,30	0,10	0,50	0,50	1,40	41620-844-009-8009
11	Кичево	0,65	0,50	0,38	0,20	1,73	40320-844-010-8009
12	Кочани	0,45	0,40	0,38	0,30	1,53	40400-844-011-8009
13	Кратово	0,90	0,10	0,60	0,50	2,10	40901-844-012-8009
14	Кр Паланка	0,86	0,24	0,38	0,50	1,98	40910-844-013-8009
15	Крушово	0,50	0,50	0,38	0,50	1,88	41110-844-014-8009
16	Куманово	0,30	0,18	0,46	0,50	1,44	40900-844-015-8009
17	Мак Брод	0,15	0,15	0,38	0,50	1,18	40321-844-003-8009
18	Неготино	0,50	0,40	0,58	0,30	1,78	41630-844-016-8009
19	Охрид	0,40	0,34	0,35	0,40	1,49	41000-844-017-8009
20	Прилеп	1,10	0,35	0,38	0,50	2,33	41100-844-018-8009
21	Пробиштип	0,60	0,24	0,48	0,50	1,82	41401-844-019-8009
22	Радовиш	0,27	0,17	0,38	0,50	1,32	41310-844-020-8009
23	Ресен	0,38	0,12	0,38	0,40	1,28	40310-844-021-8009
24	Св Николе	0,50	0,30	0,50	0,40	1,70	41420-844-027-8009
25	Скопје	0,80	0,12	0,25	0,40	1,57	40100-844-033-8009
26	Струга	0,35	0,45	0,38	0,40	1,58	41020-844-025-8009
27	Струмица	0,40	0,45	0,38	0,60	1,83	41300-844-026-8009
28	Тетово	0,15	0,12	0,38	0,45	1,10	41500-844-029-8009
29	Т Велес	0,39	0,49	0,43	0,30	1,61	41600-844-030-8009
30	Штип	0,60	0,30	0,15	—	1,15**	41400-844-028-8009

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вола и Карпош)

** Содржана е и стапка од 0,10% за Општинската СИЗ за техничка култура

161.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XVIII-та седница, одржана на 1 март 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ
АЛГЕБРА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1 Се одобрува употребата на учебникот Алгебра за VIII одделение од Јовица Стефановски, Душко Ачовски и Димитар Цицев, во издание на Работната организација за учебници „Проектно дело“ — Скопје 1985 година

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Проектно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет

3 Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-20/1
4 март 1985 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с р.

162.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XVIII-та седница, одржана на 1 март 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ
ЧИТАНКА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1 Се одобрува употребата на учебникот Читанка за VIII одделение од Горѓи Сталев и Генади Болиновски во издание на Работната организација за учебници „Проектно дело“ — Скопје, 1985 година

2 Решението да се достави до Работната организација за учебници „Проектно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 03-20/1
4 март 1985 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с р

163.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XVIII-та седница, одржана на 1 март 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ
ЧИТАНКА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ
ЈАЗИК

1 Се одобрува употребата на учебникот Читанка за VI одделение на турски јазик од Низамедин Асим и Томислав Василевски, во издание на Работната организација за учебници „Проектно дело“ — Скопје, 1985 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Проектно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет

3 Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр 03-24/1
4 март 1985 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с р

164.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XVIII-та седница, одржана на 1 март 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ
АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ СО РАБОТ-
НА ТЕТРАТКА ЗА УЧЕНИЦИ И ПРИРАЧНИК ЗА
НАСТАВНИЦИ

1. Се одобрува употребата на учебникот Англиски јазик за VI одделение со работна тетратка за ученици и прирачник за наставници од Пандора Димеска, Соња Колишевска и Магдалена Димитрова, во издание на Работната организација за учебници „Проектно дело“ — Скопје, 1985 година.

2 Решението да се достави до Работната организација за учебници „Проектно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр 03-19/1
4 март 1985 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с р

165.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на XVIII-та седница, одржана на 1 март 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ АНГЛИСКИ
ЈАЗИК ЗА III ГОДИНА

1 Се одобрува употребата на учебникот Англиски јазик за III година од Фросина Корнети, Мирнака Крстевска и Миланка Силјановска, во издание на Работната организација за учебници „Проектно дело“ — Скопје, 1985 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Проектно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3 Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр 03-18/1
4 март 1985 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с р.

166.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15, алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 76 од Статутот на Домот на културата „Крсте Мисирков“ во Свети Николе, донесен со референдум на 27 ноември 1978 година и на Одлуката за измени и дополнувања на член 76 од Статутот на Домот, донесен со референдум, на 6 декември 1983 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Домот на културата „Крсте Мисирков“ во Свети Николе, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение у бр 75/84 донесено на седницата одржана на 24 октомври 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законноста на актите означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за објасноста на оспорените акти со членовите 209 и 210 од Уставот на СР Македонија, член 7 став 3 од Законот за работните односи и член 19 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр 41/73 и 26/83)

4. Разгледувајќи го член 76 од Статутот, Судот утврди дека во него е предвидено за директор на Домот да може да биде избран кандидат кој има виша или висока стручна подготовка и пет години работно искуство од кои три години на раководни работи и работни задачи во културни или образовни институции. Притоа, предност имаат кандидатите кои се афирмираат како културни и јавни работници и имаат афинитет кон аматерските самодејности.

Според оспорената Одлука, со која е изменет член 76 од Статутот, кандидатот за директор треба да има виша или висока стручна подготовка и пет години работно искуство, од кои три години на раководно работно место во организација на здружен труд од областа на културата и информативната дејност со познавање на културно-информативната работа и образовно-стручната дејност на возрасните. Исто така е предвидено афирмираните културни и јавни работници да имаат организаторски способности, општествено-политички и морални квалитети и да не постои забрана по член 511 од Законот

Според тоа, со оспорената Одлука, место пет се предвидени шест години работно искуство, раководното работно искуство е определено како и во Статутот, а областа во која треба тоа да се стекне е проширена

5. Согласно членовите 209 и 210 од Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Понатаму, според член 7 став 1 од Законот за работните односи, како посебен услов за засновање на работен однос за определени работи и работни задачи работниците во основната организација можат да утврдат и работно искуство, а ако по утврдат како посебен услов, според став 3, тоа за раководните и по сложеност и одговорност на нив слични работи и работни задачи не може да биде подолго од 6 години

Означениот член од Законот се однесува и на раководниот орган, па кога работниците во самоуправниот општ акт, согласно член 179 став 3 точка 1 од Законот за здружениот труд и означените одредби од Законот за работните односи, ќе ги утврдат работите и работните задачи при чие вршење работниците имаат посебни овластувања и одговорности, за раководниот орган не можат да утврдат подолго работно искуство од 6 години затоа што тоа со Законот е ограничено

Според тоа, кога како посебен услов за раководните работи односно работни задачи е предвидено работно искуство, Судот утврди дека тогаш не

може посебно да се предвидува одреден број години да бидат поминати на раководни работи, односно работни задачи.

Од друга страна, според член 19 од Законот за сценско-уметничката дејност, индивидуалниот раководен орган на сценско-уметничката организација се именува од редот на културните и општествените работници, во согласност со соодветната општествено-политичка заедница

Со оспорениот Статут, како и со оспорената Одлука, с на мален кругот на кандидатите кои, според овој Закон, можат да конкурираат за индивидуален раководен орган во Домот

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспорените акти не се во согласност со Уставот на СР Македонија и означените одредби од законите затоа што во нив се предвидени услови кои го ограничуваат правото да конкурираат на оние кандидати кои ги исполнуваат посебните услови утврдени во член 7 став 3 од Законот за работните односи и во член 19 од Законот за сценско-уметничка дејност

Врз основа на тоа, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У бр 75/84
12 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
д-р Владимир Митков, с р

167.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 јануари 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 8 и 10 од Одлуката за начинот, условите и редот на првенство по кој ќе се доделуваат станови со кои управува Општината Пробиштип, донесена од Собранието на Општината Пробиштип на седницата од 6 октомври 1983 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Општина Пробиштип“

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување законноста на членовите 8 и 10 од Одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната законитост

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената Одлука се утврдуваат начинот, условите и редот на првенство по кој на работните луѓе и граѓаните кои живеат на подрачјето на Општина Пробиштип, ќе им се доделуваат станови со кои управува општината. Како такви, според оваа Одлука, ќе се сметаат станите што се водат на евиденција на општината, новоизградените и доделените станови како и оние станови што по основ на отстапување од други корисници односно сопственици на станови се свидентирани како станови на општината

Понатаму, во оваа Одлука, е предвидено доделување на станови и по други основи. Имено, во член 8, поради кој и се оспорува Одлуката, е предвидено заради решавање на станбеното прашање на одредени стручни лица, односно избрани и именува лица кои вршат одредени функции во организациите на управата и општествено-политичките организации како и одделни организации на здружениот труд да можат да им се доделат станови вон од условите и критериумите предвидени во оваа одлука. И на крајот, со член 10 од оваа Одлука, кој исто така се оспорува, Собранието на општината го овластува Извршниот совет да ја утврди листата за кои стручни лица, функции и работни места во организациите на управата и општествено-политичките организации ка-

ко и организациите на здружениот труд може да се бара стап по основ на членот 8 од оваа одлука

5 Во член 42 став 1 од Законот за станбените односи е предвидено давателот на станот на користење со општ акт да ги утврдува начинот, условите и редот на првенство по кој ќе се даваат становите на користење Исто така, според член 44 од овој Закон, општината ги утврдува начинот, условите и редот на првенството по кој ќе се даваат на користење станови со кои таа управува

Како што се гледа од овие законски одредби, општината ги утврдува основите и мерилата според кои се доделуваат на користење становите со кои таа располага

Со оглед на тоа што во случајов Општината не утврдила основи и мерила според кои ќе се доделуваат станови на стручните лица, односно избраните и именуваните лица кои вршат одредени функции во органите на управата и општествено-политичките организации како и одделни организации на здружен труд, туку само го овластила извршниот совет да ја утврди листата на стручните лица како и избраните и именуваните лица на кои ќе им се доделуваат станови со кои располага Општината, Судот утврди дека членовите 8 и 10 од оспорената Одлука не се во согласност со член 42 став 1 и член 44 од Законот за станбените односи

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У бр. 184/83

16 јануари 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
д-р Владимир Митков, с.р.

168.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 јануари 1985 година донесе

О Д Л У К А

1 СЕ УКИНУВААТ член 22 точка 4 и член 24 став 2 од Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за работни односи на работниците во Организацијата на здружениот труд за приредување игри на среќа Лотарија на Македонија — Скопје, донесен од Соборот на работниците на 20 октомври 1983 година

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Организацијата на здружениот труд за приредување игри на среќа Лотарија на Македонија — Скопје, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти

3 Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У бр 191/84 од 28 ноември 1984 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби со член 210 став 1, 2 и 3 и член 91 став 1 алинеја 5 од Уставот на СР Македонија и член 168 став 1 од Законот за здружениот труд

4 Судот на седницата утврди дека, според оспорениот член 24 од Правилникот, определувањето на бодовите по „основните-општи“ критериуми се врши врз основа на писмени документи издадени од самоуправната интересна заедница за вработување што кандидатот ги поднесува со пријавата по конкурсот односно огласот. Ставот 2 на овој член предвидува определувањето на бодовите по дополнителните критериуми да се врши врз основа на писмени документи доставени во работната организација, постигнатите резултати при претходната проверка односно општиот впечаток добиен при проверката

5 Во член 210 став 1 и 2 од Уставот на СР Македонија е определено дека на секој граѓанин му се гарантира слободата на работа, изборот на занимањето и вработувањето Исто така, според став 3 на овој член на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството

Според член 168 став 1 од Законот за здружениот труд, работен однос може да заснова секој што ги исполнува условите што работниците во оспорената организација ќе ги утврдат според потребите на процесот на трудот, условите на трудот, работите и работните задачи во таа организација, во согласност со самоуправниот општ акт и со законот

Имајќи ги предвид наведените уставни и законски одредби, Судот смета дека критериумот „општ впечаток“ не претставува објективно мерило, туку му дава властудување на надлежниот орган, по своја субјективна оценка, врз основа на впечатокот стекнат при разговорот со кандидатот, да му определи одреден број бодови, со што граѓаните се доведуваат во нерамноправна положба при остварувањето право на работа и избор на занимањето

6 Понатаму, разгледувајќи го оспорениот Правилник, по сопствена иницијатива, Судот утврди дека во член 22 точка 4 времетраењето на живењето во местото на вработување е предвидено како посебен основ при утврдувањето редот на првенството при вработувањето

Согласно оддел II став 3, алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува, меѓу другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста Притоа, со оглед на општествениот карактер на трудот и средствата за производство, согласно член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Согласно член 91 став 1, алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, пак, заради остварување на единствениот југословенски пазар, СР Македонија обезбедува, меѓу другото, и слободно вработување на граѓаните под исти услови што важат во местото на вработувањето Ова дополнување повеќе што и според член 153 став 1 од Уставот на СФР Југославија вработувањето на граѓаните е слободно на цела територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија под еднакви услови што важат во местото на вработувањето Овој основ изразен на изложените начин претставува привилегија за граѓаните кои подолго време живеат во местото на вработувањето, уште и пред да се стекнат со условите за вработување што не е во согласност со уставното начело за еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето и со начелото според кое на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У бр 191/84

30 јануари 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
д-р Владимир Митков, с.р.

169.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 14 алинеја 4 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки по одржаната јавна расправа на седницата одржана на 6 февруари 1985 година донесе

О Д Л У К А

1 СЕ УКИНУВА член 8, 10 и 66 од Правилникот за решавање на станбените потреби на Заводот за урбанизам и проектирање „Панорама“ во Кочани, донесен од работниците со референдум одржан на 10 јуни 1983 година

2 СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законноста на член 9 од актот означен во точката 1 на оваа одлука

3 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти

4 Уставниот суд на Македонија, со решение У бр 140/84 од 24 октомври 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законноста на оспорените одредби од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорените членови со Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр 36/73) и за нивната спротивност со Законот за здружен труд

5 Судот на седницата и на јавната расправа утврди дека во член 8 од оспорениот Правилник е предвидено во зависност од семејната положба работничкиот за секој член на потесното семејство да добива по 10 бода

Според член 10 став 2 од Законот за станбените односи, како членови на семејното домаќинство на носителот на станарско право се сметаат: брачниот другар, децата на носителот на станарското право и на неговиот брачен другар, како и лицата што носителот на станарското право според законот е должен да ги издржува, а кои заедно со него трајно живеат

Според мислењето на Судот, согласно означената законска одредба, во самоуправниот општ акт за распределба на станови треба да се определуваат бодови за секој член на семејното домаќинство утврден во таа одредба

Со оглед на тоа што во оспорениот член од Правилникот се определуваат бодови само за членовите на потесното семејство, а не и за членовите на семејното домаќинство, во кое влегуваат и лицата што носителот на станарското право според Законот, е должен да ги издржува, а кои заедно со него живеат, како што е определено во Законот, Судот смета дека со тоа се спеснува крупот на лицата кои можат да бидат членови на семејното домаќинство. Поради тоа Судот утврди дека член 8 од оспорениот Правилник не е во согласност со член 10 став 2 од Законот за станбените односи.

6 Понатаму, Судот утврди дека во член 10 од Правилникот по основ на работен придонес, за извршување на работите и работните задачи работничкиот добива по 10 бода за секој 1.000,00 остварен чист личен доход. При тоа, Судот утврди дека по овој основ се добива најголемиот можен број на бодови

Судот утврди дека личниот доход може да биде сден од основите за определување на придонесот на работничкиот кој то дава во зависност од сложеноста на работите и работните задачи. Меѓутоа, Судот смета дека бројот на бодовите определен по овој основ, не смее да биде таков да има доминантно влијание, односно да ги доведе во прашање другите основи за распределба на одредбата за станбена изградба

Со оглед на тоа што во конкретниот случај оспорованиот работен придонес има доминантно влијание, Судот утврди дека оспорениот член е во спротивност со начелото на заемност и солидарност.

Исто така, Судот утврди дека во член 66 од Правилникот е предвидено дека него го донесува Со-

бирот на работници на чачин и постапка предвидена со статутот. Со оглед на тоа што во член 66 е предвидено дека Правилникот го донесува Собирот на работниците и ако во конкретниот случај тој е донесен со референдум, Судот утврди дека оспорениот член е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

7. Понатаму, Судот утврди дека во член 9 од Правилникот е предвидено, во зависност од работниот стаж, работничкиот за секоја година работен стаж да добива по 10 бода

Поаѓајќи од уставното начело на заемност и солидарност како и од тоа дека работниците со подолг работен стаж имаат поголем придонес во создавањето на доходот на основната организација, Судот утврди дека овој член не е во неогласност со Уставот и законот и дека нема основ за натамошно водење на постапката

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 и 2 на оваа одлука

У бр 140/84

6 февруари 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
д-р Владимир Митков, с. р

170.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, на седницата од 26 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1 СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законноста на член 29 точка 4 од Правилникот за распределба на станови наменети за работници со ниски лични доходи и начинот за доделување на станбени кредити, донесен со референдум на 28 јануари 1983 година од работниците во Централното основно училиште „Зини Хани“ во село Велешта, општина Струга

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Зини Хани“ во село Велешта, општина Струга, на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти

3 Основниот суд на здружениот труд во Битола со свој предлог поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законноста на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, во оспорената и во другите одредби од Правилникот не се утврдени критериуми со кои објективно ќе се оценуваат резултатите од трудот на работничкиот кој конкурира за добивање стан на користење. Поради тоа, тој смета дека оспорената одредба од Правилникот не е во согласност со начелото на распределба според трудот и дека таа е во спротивност со законските одредби за распределба на средствата за заедничка потрошувачка. Исто така, тој смета дека редовното доаѓање на работа не може да претставува посебен критериум за приоритет за добивање на стан, затоа што тоа е обврска на работничкиот која произлегува од работниот однос. На крајот, предлагачот смета дека односот на работничкиот кон работата на самоуправниите органи и тела не може да претставува основ за приоритет за добивање стан на користење, затоа што правото да биде биран во самоуправниите органи и тела е право и обврска на секој работник, а не основ да се оценуваат придонесот на работничкиот и неговите резултати од работата

4. Разгледувајќи го оспорениот Правилник, во тскот на постапката и на јавната расправа, Судот

утврди дека во член 29 се предвидени основите и мерилата за утврдување на редот на првенството за добивање стан на користење Така, во оспорената точка 4 на означениот член од Правилникот, е утврден основот однос кон работата, кој е разработен на четири подоснови и за секој од овие подоснови работникот може да добие вкупно 10 бода

Понатаму, Судот утврди дека со Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Училиштето со референдум на 12 декември 1977 година, има систем на основи и мерила врз основа на кои Комисија, составена од пет члена, а предвидена во член 52 од овој Правилник во утврдена постапка врши оценка на постигнатите резултати во работата

6 Согласно член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка

Согласно член 42 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73) и член 463 од Законот за здружениот труд, самоуправно право е на работниците во организациите на здружениот труд, во согласност со Уставот и Законот, да утврдат основи и мерила за утврдување редот на првенството за доделување на стан со кои, пред сè, ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност во задоволувањето на станбените потреби на работниците Притоа, при утврдувањето на основите и мерилата според кои ќе се определува првенството во распределбата на станови, работниците, освен социјално-економските, можат да предвидат и основи што се поврзани со придонесот на работникот во работата, под услов тие да се засноваат врз објективизирани критериуми

Со оглед на тоа што во училиштето има систем на објективизирани основи и мерила врз основа на кои се оценува придонесот на работата и односот на работникот кон работите и работните задачи за кои се предвидени и бодови во оспорениот Правилник за распределба на станови, Судот утврди дека тој не е во несогласност со Уставот на СР Македонија и Законот за станбените односи и не е во спротивност со Законот за здружениот труд

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У бр 187/83

26 декември 1984 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Владимир Митков**, с р

171.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 9 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1 СЕ УКИНУВА член 68 од Правилникот за основи и мерилата за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците на

Работната организација за собирање, преработка и промет на секундарни сировини на големо и мало „Југосуровина“ во Скопје со референдум одржан на 30 јуни 1981 година.

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација за собирање, преработка и промет на секундарни сировини на големо и мало „Југосуровина“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти

3 Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 68 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што се гостави прашањето за неговата уставност и законитост

4 На седницата Судот утврди дека со член 68 од оспорениот Правилник е предвидено жена-работник со стаж на осигурување над 30 години и маж-работник со стаж на осигурување над 35 години да имаат право, по основ на солидарност, на зголемување на личниот доход за 1% за секоја година работен стаж до максималниот стаж на осигурување потребен за здобивање со право на лична пензија

5 Со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 во врска со член 347 став 2 од Законот за здружениот труд е предвидена обврска работниците во основната односно работната организација да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи Од друга страна согласно член 22 од Уставот и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната односно работната организација Најпосле, според член 126 став 2 од Законот за здружениот труд, покрај начелото на распределба според трудот, работниците во основната односно во работната организација го применуваат и начелото на солидарност, првенствено во користењето на средствата за заедничка потрошувачка заради покривање на определени социјални и други потреби на работникот со понизок личен доход и на членовите на неговото семејство

Со оглед на тоа што со член 68 од оспорениот Правилник е предвидена распределба на средствата за лични доходи вон утврдените основи и мерила и со тоа двојно се вреднува минатиот труд по 30 односно 35 години работен стаж, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со означените уставни одредби односно е во спротивност со означените одредби од Законот за здружен труд

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У бр 210/83

9 јануари 1985 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Владимир Митков**, с р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

157.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода, на XVI-та седница одржана на 24 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование од подрачјето на општината Кисела Вода во 1985 година изнесуваат

- придонес од личен доход од работен однос — 4,00%,
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,85%,
- придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска дејност — 6,00%,
- придонес од личен доход од самостојно вршење нестопанска дејност 6,00%.

Член 2

Организациите на здружен труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2%

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,80%

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“

Бр 08-87

24 декември 1984 година
СкопјеПретседател,
Љиљана Улчар, с р

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — РАДОВИШ

158.

Врз основа на член 15 точка 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за образование и наука („Службен весник на СРМ“ бр 9/78) и член 25 став 3 од Статутот на СИЗ за основно образование и наука — Радовиш, Собранието на ОСИЗ на седницата одржана на 10 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос од сто-

панството, личен доход од работен однос од нестопанството, придонеси од земјоделската дејност и придонеси од занаетчиската дејност, со кои се обезбедуваат средства на ОСИЗ за основно образование и наука — Радовиш

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за основно образование и наука изнесуваат

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанството по стапка од 5%,
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 5%,
3. придонес од земјоделска дејност, по стапка од 2,5%,
4. придонес од самостојно вршење од занаетчиска дејност, по стапка од 5%

Член 3

Согласно Законот за самоуправните интересни заедници за образование и наука исплатата на придонесот по оваа одлука ќе ја врши СОК — Радовиш и Одделението за општествени приходи при Собранието на општината — Радовиш

Член 4

Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година

Бр. 11
10 јануари 1985 година
РадовишПретседател,
Никола Петрушев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — КУМАНОВО

159.

Врз основа на член 57 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр 13/78) и член 14 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Куманово, на седницата одржана на 28 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ РАБОТОДАВЕЦ И РАБОТОДАВЦИ ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА СТОПАНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

За работниците вработени кај работодавецот — граѓаните што вршат самостојна стопанска и професионална дејност, придонесот за вработување по плаќаат, по стапка од 0,57% на даночна основица во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход

Член 2

Работодавците — граѓаните што вршат самостојна стопанска и професионална дејност, без работници вработени кај нив, придонес за вработување ќе плаќаат по стапка од 0,57% на основицата според која плаќа данок од личен доход

Член 3

Работодавците — граѓаните што вршат самостојна стопанска и професионална дејност кој данокот по плаќаат во годишен паушален износ, придонесот за вработување го плаќаат по стапка од 15% на утврден годишен паушален износ

Член 4

Обложот и наплата на придонесот за вработување за работодавците — граѓаните што вршат самостојна стопанска и професионална дејност ќе го врши Управата за приходи при Собранието на општината Куманово, според одредбите од Законот за даноците на граѓаните

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година

Бр 08-307/1

28 февруари 1985 година

Куманово

Претседател,

Стојна Петровска, с р

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
СТРУМИЦА

160.

Врз основа на член 162 точка 6 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита — Струмица, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Струмица, на седницата на Соборот на корисниците на услуги — работници и оборот на даватели на услуги, одржана на 25 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1984 ГОДИНА И ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за висината на стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство во 1984 година и во 1985 година и тоа Одлуката бр 02-92/1 од 30 јануари 1984 година

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година

Бр 02-228/1

25 февруари 1985 година

Струмица

Претседател,

Туже Гошев, с р

161.

Согласно член 162 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита — Струмица, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Струмица, на седницата одржана на 25 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД И ПАУШАЛНИОТ (ФИКСЕН) ИЗНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците во 1985 година се утврдуваат во висина од

1 25% од катастарскиот приход на земјоделците за здравствено осигурување на земјоделците, и

2 2% од катастарскиот приход на земјоделците, за наменски средства за инвестиции во здравството.

Член 2

Паушалниот (фиксен) износ за здравствено осигурување на земјоделците во 1985 година се утврдува во износ од

1 2 800,00 динари, за сите осигурени лица по основ на земјоделско осигурување,

2 5 000,00 динари по домаќинство, за лица кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност и се здравствено осигурени по основ на земјоделско осигурување

Член 3

Придонесот од член 1 став 1 точка 1 на оваа одлука, ќе се распоредува

— за задолжителните видови ќе се пресметува, по стапка од 15% од катастарскиот приход,

— за останатите права над задолжителните видови ќе се пресметува, по стапка од 10% од катастарскиот приход

Член 4

Паушалниот (фиксен) износ од член 2 став 1 точка 1 и 2 на оваа одлука, ќе се распоредува

— за задолжителните видови во паушален (фиксен) износ од 1 680,00 динари, и

— за останатите права над задолжителните видови во паушален износ од 1 120,00 динари.

Член 5

Паушалниот (фиксен) износ од член 2 став 1 точка 2 на оваа одлука, ќе се распоредува

— за задолжителните видови во паушален (фиксен) износ од 3 000,00 динари и

— за останатите права над задолжителните видови, во паушален износ од 2 000,00 динари

Член 6

Придонесот од член 1 и 2 на оваа одлука ќе се пресметува и наплатува од обврзниците на начин и постапка утврдени со Законот за придонесите и даноците на граѓаните и со самоуправни акти, донесени од страна на Собранието на Заедницата

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр 02-281/1 од 29 март 1984 година за утврдување на стапките на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците за 1984 година, а усвоена од Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Струмица

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 02-229/1

25 февруари 1985 година

Струмица

Претседател,

Туже Гошев, с р.

162.

Врз основа на член 162 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита — Струмица, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Струмица, на седницата одржана на 25 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА НАМЕНСКИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО НА ЛИЦАТА ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНИ ДЕЈНОСТИ СО ЛИЧЕН ТРУД И СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ, А СЕ ОСИГУРЕНИ ПО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Се утврдува стапка на придонес за наменски средства за инвестиции во здравството во висина од 2% на лицата што вршат самостојни дејности со

личен труд и со средства во сопственост на граѓаните, а се осигурени по основ на здравственото осигурување на работниците

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од член 1 на оваа одлука, ќе претставува основницата од која се пресметува и плаќа придонесот за здравствено осигурување за 1985 година

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр 02-234/1

25 февруари 1985 година

Струмица

Претседател,
Таше Ганев, с р

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО

163.

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр 21/74), членовите 81—86 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ бр 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Собранието на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите, одржана на 27 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува начинот на употреба на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита што им припаѓа на осигурените лица на товар на средствата на Заедницата, а во случаите кога корисат здравствена заштита на начин пропишан со Закон, Статутот и со Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита

Член 2

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица изнесува:

— во рамките на подрачјето на Заедницата, само трошоци околу превозот,

— 250,00 динари во Скопје во паушален износ,

— 400,00 динари во други места на СР Македонија,

— 500,00 динари во другите места во СРМ

Надоместокот од претходниот став изнесува

1. 100% од утврдениот износ за патување и престој кое не е пократко од 12 или подолго од 24 часа,
2. 50% од утврдениот износ за патување и престој од 8—12 часа

За патување и престој до 8 часа не следува надоместок

За деца од 4—10 годишна возраст надоместокот ќе се исплаќува во висина од 50% од износот определен во став 1 на овој член.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се признава во висина на трошоците за патување по најкратката релација и по основната тарифа на редовните средства за превоз во јавниот сообраќај

Во зависност од здравствената состојба на осигуреното лице, должината на патувањето и други околности, лекарската комисија може да одреди и поинаков начин на превоз

Превоз со кола за итна помош може да се одбори само во случај кога превозот со други средства не евозможен со оглед на итноста на случајот и здравствената состојба на осигуреникот

Член 4

Осигуреното лице има право на надоместок на трошоците за превоз и кога превозот е извршен по гради прием, испраќање или преместување од една во друга организација на здружен труд, со констатација на лекарот или здравствената организација на здружен труд дека превозот на осигуреникот е медицински индициран

Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат и кога осигуреното лице на кое здравствената заштита му се обезбедува во странство во смисла на одредбите на Статутот на Заедницата, се превезува од странство, со што мислење за потребата од таков превоз дава лекарската комисија или установата во која осигуреното лице се лекува

Член 5

Надоместок на патните трошоци му припаѓа и на придружникот на осигуреното лице ако по оценка на лекарот — поединец, лекарската комисија или здравствената организација на здружен труд се утврди дека на осигуреното лице упатено на лекување или лекарски преглед во друго место му е потребен придружник за време на патувањето и престојот

Ако на лекување или лекарски преглед се упатуваат во друго место деца на осигуреникот или дете кое осигуреникот го зел на издржување, се смета дека придружникот е потребен ако детето е помладо од 15 години, доколку не е обезбеден отручен придружник

Член 6

Ако осигуреникот по посебни прописи има право на бесплатно возење при користење на превозни средства на јавниот сообраќај не му припаѓа надоместок на трошоците за превоз

Член 7

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите на Статутот и на Правилникот за начинот на користење на здравствената заштита, не му припаѓа надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица

Член 8

Аванс може да се исплаќува во исклучителни случаи во висина од 50% од вредноста на потребните трошоци

Член 9

При остварување здравствена заштита надвор од подрачјето на СР Македонија покрај надоместокот на трошоците за исхрана и патување, осигуреникот има право и на трошоци за ноќевање во висина од 200,00 динари само врз основа на поднесената потврда од организацијата каде ноќевајќи.

Член 10

Барањето за надоместок на трошоците за превоз, исхрана и сместување може да се поднесе во рок од една година по завршувањето на лекувањето односно патувањето.

Член 11

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита број 756/13 од 27 април 1984 година.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1985 година.

Бр 0805-155/14
27 февруари 1985 година
Тетово

Претседател,
Атанас Билбиловски, с р

164.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр 21/71), член 89, 90, 91 и 207 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ бр. 12/77), Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 27 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварувањето правото на надоместокот на потребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигурено лице на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово

Член 2

Во случај на смрт на член на семејството, на осигуреникот — работник или лице што врши самостојна професионална дејност му припаѓа надоместок на трошоци за закоп во висина од

— 6.000,00 динари — за член на семејство од 1 до 15 години, и

— 10.000,00 динари — за член на семејството постар од 15 години

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на семејството кои ги издржувал до денот на смртта им припаѓа

— посмртна помош во висина на просекот на личниот доход од претходната година, односно на пензијата примена од последниот месец

Член 3

Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа на секој кој ќе изврши закоп на умрено осигурено лице, а врз основа на извод од матичната книга на умрените, здравствена легитимација на покојникот и уверение дека тие ги сносиле трошоците за закоп

Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа и во случај на смрт на осигуреникот или член на семејството на осигуреникот, ако смртта настанала во рок од 30 дена од денот на престанокот на својството на работник во здружениот труд или друга дејност, односно престанок на својството осигуреник

Член 4

Надоместок на потребните трошоци за осигурено лице умрено и закопано во место на постојаното живеење се определува и исплатува во висина на надоместокот определен според местото на закопот, ако тоа за корисникот е поповолно

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице умрено за време на престој во странство се определува во висина на неопходно потребните трошоци за закоп во земјата во која осигуреното лице умрело

Висината на неопходните трошоци за закоп од претходниот став ја оценува Стручната служба на Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мислење за тоа од дипломатско-конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја

Член 5

Во случај на смрт на осигурено лице надвор од подрачјето на Заедницата ќе се надоместат трошоците за превоз на умрениот во висина од 50% од направените трошоци. Трошоците ќе се признаваат врз основа на приложени сметки по тарифа на железницата

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1985 година

Член 7

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за надоместок на трошоците за закоп на осигурено лице и посмртна помош број 0805-576/12 од 27 април 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр 19/84)

Бр 0805-155/15
27 февруари 1985 година
Тетово

Претседател,
Атанас Билбиловски, с р

Објасен делРЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр. 1125 од 15. X. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-1744-11-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на ООЗТ РО за основно воспитание и образование „Карпош“, О Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ ЦОУ „Јосип Броз Тито“ — Скопје, со следните податоци. Досегашниот назив на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Централно основно училиште „Јосип Броз Тито“ — Скопје, се менува, така што во иднина ќе гласи Работна организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Основно училиште „Јосип Броз Тито“, Скопје, ул „Ангел Димов“ бб

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1125/84 (389)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр 1121 од 15. X. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1-314-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ Ц О — Скопје, Карпош III бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Авни Златку, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Ахмет Хајдари, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 1121/84 (390)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр 1013 од 19. IX. 1984 година, на регистарска вложка бр 1-1179-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Шумарски факултет, Ц О. — Скопје, булевар „Југославија“ бб, со следните податоци. Се брише досегашниот застапник проф д-р Славчо Џеков, декан, а се запишува како нов застапник проф д-р Борис Трпков, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 1013/84. (391)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр 870 од 21 IX 1984 година, на регистарска влошка бр 1-517-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здравствениот дом на Скопје — Скопје, ул „Цветан Димов“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Милан Порјазов, директор, а се запишува за нов застапник д-р Петко Чадиќовски, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 870/84. (393)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр 969 од 19 IX 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1771-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежно-занаетчиската задруга „Брегалиница“ — Горче Петров, Скопје, ул „Радушка“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник, в.д директор Накова Љиња, а се запишува новиот застапник Бошковиќ Михајло, в.д директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 969/84. (394)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр. 1109 од 15 X 1984 година, на регистарска влошка бр 2-1928-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Молеро-фарбарската задруга „Собослика“, РО — Скопје, ул „Лазар Личеновски“ бб

Задругата е основана со Самоуправната оплогодба од 1 VIII 1984 година

Основачи на задругата се Нациќ Ратко Иван, Тушевски Благо Павле, Панзовски Трајче Стефан, Николовски Божин Бошко и Несторовски Ѓејме Никола, сите од Скопје.

Основни дејности: прадежни работи, молеро-фарбарски работи и изолатерски работи

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за овоја сметка, а за обврските спорени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства

За обврските на задругата гарантираат здружените задругари во висина на здружениот влог, кој изнесува 10 000,00 динари

Лице овластено за застапување: с Нациќ Иван — в.д директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 1109/84. (395)

СОДРЖИНА

Страна

154	Одлука за помилување на осудени лица	281
155	Одлука за распоредување на средствата за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката во 1985 година	281
156	Решение за разрешување од должност помошник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација	282
157	Решение за именување директор на Кино-теката на Социјалистичка Република Македонија	282
158	Упатство за податоците за лицата за кои се води единствена кадровска евиденција, за обрасците, начинот и роковите за доставување на податоците	282
159	Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната во 1985 година	290
160	Наредба за пропишување на потсетки на платните сметки како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот	290

161	Решение за одобрување употреба на учебникот Алгебра за VIII одделение	295
162	Решение за одобрување употреба на учебникот Читанка за VIII одделение	295
163	Решение за одобрување употреба на учебникот Читанка за VI одделение на турски јазик	295
164	Решение за одобрување употреба на учебникот Англиски јазик за VI одделение со работна тетратка за ученици и прирачник за наставници	295
165	Решение за одобрување на учебникот Англиски јазик за III година	295
166	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 75/84 од 12 декември 1984 година	296
167	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 184/83 од 16 јануари 1985 година	296
168	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 191/84 од 30 јануари 1985 година	297
169	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 140/84 од 6 февруари 1985 година	298
170	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 187/83 од 26 декември 1984 година	298
171	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 210/83 од 9 јануари 1985 година	299

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ		
157	Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование од подрачјето на општината Кисела Вода во 1985 година	300
РАДОВИШ		
158	Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за основно образование и наука — Радовиш	300
КУМАНОВО		
159	Одлука за плаќање придонес за вработување за работниците вработени кај работодавци и работодавци што вршат самостојна стопанска и професионална дејност за 1985 година	300
СТРУМИЦА		
160	Одлука за стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1984 година и во 1985 година	301
161	Одлука за утврдување на стапките на придонесот од катастарскиот приход и паупшалниот (фиксен) износ за здравствено осигурување на земјоделците во 1985 година	301
162	Одлука за утврдување стапка на придонес за наменски средства за инвестиции во здравството на лицата што вршат самостојни дејности со личен труд и со средства во сопственост на праѓаните, а се осигурени по основ на здравствено осигурување на работниците	301
ТЕТОВО		
163	Одлука за износот на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со осигурувањето на здравствената заштита	302
164	Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурените лица	303